

Службен весник

на Република Македонија

Број 129

1 септември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4064. Одлука за продажба на недвижни ствари – објекти на Детско одморалиште Суви Лаки- Струмица	3	4070. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип	9
4065. Одлука за продажба на недвижни ствари-објекти на Детско одморалиште Малешево - Берово	4	4071. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дебар	10
4066. Одлука за продажба на недвижна ствар – објект во Пехчево	6	4072. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга	10
4067. Одлука за продажба на недвижни ствари - објекти на Детско одморалиште Ѓуриште - Свети Николе	6	4073. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино	10
4068. Одлука за продажба на недвижни ствари-објекти на Детско одморалиште „Николик“ - Дојран	8	4074. Одлука за продажба на недвижни ствари - објекти на Специјална детска болница Охрид	11
4069. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на објект-водозафат со цевковод за ХЕЦ Беловишка Река реф. бр.107 КО Беловиште, Општина Јегуновце	9	4075. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фабрика за шински возила ДООЕЛ Велес	12

	Стр.		Стр.
4076. Одлука за отповикување на генералниот конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Италија, со седиште во Венеција.....	12	4085. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна индустрија КО Тетово-вон г.р. општина Тетово.....	16
4077. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Министерството за финансии.....	13	4086. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на лесна и незагадувачка индустрија КО Никуштак-вон г.р. општина Липково.....	17
4078. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на цевковод МХЕ Крива Река со реф.бр.123 со пропратни објекти општина Крива Паланка.....	13	4087. Решение за именување на в.д. членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	17
4079. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари-објекти во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	13	4088. Решение за именување претседател и членови на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата.....	17
4080. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи.....	15	4089. Решение за именување директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	18
4081. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција за храна и ветеринарство.....	15	4090. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2014 година.....	18
4082. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Лабуништа - вон.гр.р општина Струга.....	15	4091. Решение за определување привремен граничен премин.....	19
4083. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на вилна населба со намена А4-временно домување КО Чашка-вон г.р. општина Чашка.	16	4092. Календар за организација на учебната 2014/2015 година во основните училишта.....	19
4084. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ПЛ-П4086 КО Велмевци општина Демир Хисар.....	16	4093. Календар за организација на учебната 2014/2015 година во јавните средни училишта	20
		4094. Листа на категоризирани спортисти – спортска надеж.....	23
		4095. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец август 2014 година	36
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**4064.**

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ –
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
СУВИ ЛАКИ- СТРУМИЦА**

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште „Суви Лаки“ – Струмица, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика, евидентирани во Имотен лист број 1505 лист В, Катастарска општина Русиново, место викано Суви Лаки, лоцирани на:

- КП 9506, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 16 м2,
- КП 9512, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 186 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 287 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 325 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 25 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 3 м2,
- КП 9509, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 130 м2,
- КП 9505, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 163 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 406 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 826 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 122 м2,
- КП 9509, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 11 м2,
- КП 9511, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 169 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 302 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 270 м2,
- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 29 м2,
- КП 9510, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 176 м2.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа Одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 4.327,87 денари, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во износ од 14.316.595,02 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изнесува 3.020,42 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- сите недвижни ствари-објекти се продаваат заедно;
- почетната цена по метар квадратен за недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Министерството за труд и социјална политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;
- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;
- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;
- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5654/1
26 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4065.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ МАЛЕШЕВО - БЕРОВО

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште „Малешев“ – Берово, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика евидентирани во Имотен лист број 5359 лист В, на Катастарска општина БЕРОВО-ВОН Г.Р, место викано ЛИНАКО, лоцирани на:

- КП 10189, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 55 м2;
- КП 10189, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 2, ПО-1, број 2, П, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10190, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 29 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 109 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, ДП, со внатрешна површина 79 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, ПП, со внатрешна површина 11 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, ПП, со внатрешна површина 8 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 3, ПР, број 3, СТ, со внатрешна површина 21 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 3, ПР, број 3, ПП, со внатрешна површина 9 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 4, ПР, број 4, ПП, со внатрешна површина 9 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 4, ПР, број 4, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 5, ПР, број 5, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, влез 5, ПР, број 5, ПП, со внатрешна површина 9 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, ПП, со внатрешна површина 8 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 3, ПР, број 3, ПП, со внатрешна површина 8 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 3, ПР, број 3, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 3, ПР, број 3, ПП, со внатрешна површина 9 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 4, ПР, број 4, ПП, со внатрешна површина 8 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 4, ПР, број 4, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 5, ПР, број 5, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, влез 5, ПР, број 5, ПП, со внатрешна површина 9 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, ПП, со внатрешна површина 4 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 18 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, СТ, со внатрешна површина 19 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, ПП, со внатрешна површина 4 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, влез 3, ПР, број 3, ПП, со внатрешна површина 10 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, влез 3, ПР, број 3, СТ, со внатрешна површина 19 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, влез 3, ПР, број 4, П, со внатрешна површина 3 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, ПП, со внатрешна површина 10 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, ПП, со внатрешна површина 12 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, ПП, со внатрешна површина 11 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, СТ, со внатрешна површина 22 м2;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, ПП, со внатрешна површина 12 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 22 м²;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, влез 3, ПР, број 1, ПП, со внатрешна површина 10 м²;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, СТ, со внатрешна површина 22 м²;
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, влез 2, ПР, број 2, ПП, со внатрешна површина 11 м²;
- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, Кат 1, број 2, ДП, со внатрешна површина 734 м²;
- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, Кат 1, број 2, ПП, со внатрешна површина 98 м²;
- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, Кат 2, број 2, ПП, со внатрешна површина 84 м²;
- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, Кат 1, број 2, ДП, со внатрешна површина 628 м²;
- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, ДП, со внатрешна површина 823 м²;
- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена ПО, влез 1, ПР, број 1, Г, со внатрешна површина 88 м²;
- КП 10220, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, ДП, со внатрешна површина 333 м²;
- КП 10211, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 1, ПР, број 1, ПП, со внатрешна површина 131 м²;
- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 2, ПО-1, број 2, П, со внатрешна површина 178 м²;
- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 3, ПО-1, број 3, П, со внатрешна површина 14 м²;
- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 4, ПР, број 4, П, со внатрешна површина 14 м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 11.268,54 денари, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во износ од 39.293.418,772 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изнесува 7.895,76 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- сите недвижни ствари-објекти се продаваат заедно;
- почетната цена по метар квадратен за недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Министерството за труд и социјална политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5655/1
26 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4066.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР – ОБЈЕКТ ВО ПЕХЧЕВО

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар - објект во Пехчево сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика, евидентиран во Имотен лист број 2793, лоциран на КП 1132, ул. Индустриска 2 “, зграда бр. 1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 293 м² и СУ, со внатрешна површина од 142 м², Катастарска општина Пехчево.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 4.667,40 денари, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на целиот објект во износ од 2.024.224,00 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижната ствар намалена за 30 % и истата изнесува 3.257,35 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Министерството за труд и социјална политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;
- купувачот е должен објектот кој е предмет на продажба да го намени за регионален дом за стари лица;
- купувачот е должен регионалниот дом за стари лица да го реновира и да го пушти во употреба во рок од 24 месеци сметано од денот на примо предавање на објектот;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижната ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1 % од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5656/1
26 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4067.

Врз основа на член 29, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБ-
ЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ЃУРИШТЕ
- СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари - објекти на детско одморалиште „Ѓуриште“ - Свети Николе, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика, евидентирани во ИЛ бр. 74, лоцирани на КП бр. 1955/4, КО Крушица, и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 01, со внатрешна површина 230 м²;
- зграда 1, влез 1, ХС, со внатрешна површина 23 м²;
- зграда 1, влез 1, ПР, со внатрешна површина 230 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 01, со внатрешна површина 23 м²;
- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 254 м²;
- зграда 2, влез 1, СУ, со внатрешна површина 235 м²;
- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 59 м²;
- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 6 м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа Одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 4.723,33 денари, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на сите недвижни ствари - објекти во износ од 4.482.445,81 денар.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижните ствари, намалена за 30% и истата изнесува 3.306,35 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- сите недвижни ствари - објекти се продаваат заедно;
- почетната цена по метар квадратен за недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Министерството за труд и социјална политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за труд и социјална политика;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра на пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање - најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5659/1
26 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4068.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
„НИКОЛИК“ - ДОЈРАН

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште „Николик“ - Дојран, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика, евидентирани во ИЛ број 394, лист В, лоцирани на КП 1443, дел 0, општина Николик, место викано Бедирци и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 319м²,
- зграда бр.1, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 1159м²,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 5м²,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 267м²,
- зграда бр.2, влез 2, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 136м²,
- зграда бр.2, влез 3, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 82м²,
- зграда бр.2, влез 3, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12м²,
- зграда бр.2, влез 4,кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 34м²,
- зграда бр.2, влез 4,кат 1, деловна просторија, со внатрешна површина од 461м²,
- зграда бр.3, влез 1,кат 1, деловна просторија, со внатрешна површина од 460м²,
- зграда бр.3, влез 1,кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 19м²,
- зграда бр.3, влез 1,кат ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 392 м²,
- зграда бр.3, влез 1,кат ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12 м²,
- зграда бр.4, влез 1,кат 1, деловна просторија, со внатрешна површина од 460м²,
- зграда бр.4, влез 1,кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 19м²,
- зграда бр.4, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 392м²,
- зграда бр.4, влез 1,ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12м²,
- зграда бр.5, влез 1,кат 1 деловна просторија, со внатрешна површина од 460м²,
- зграда бр.5, влез 1,кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 19м²,
- зграда бр.5, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12м²,
- зграда бр.5, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 392м²,
- зграда бр.6, влез 1, кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 19 м²,

- зграда бр.6, влез 1, кат 1, деловна просторија со внатрешна површина од 460 м²,
- зграда бр.6, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 392м²,
- зграда бр.6, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12м²,
- зграда бр.7, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 75м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 4.563,81 денари, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења, кое ја процени вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во износ од 27.757.139,67 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изнесува 3.194,70 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- сите недвижни ствари-објекти се продаваат заедно;
- почетната цена по метар квадратен за недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Министерството за труд и социјална политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетираани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5660/1
26 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4069.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ-ВОДОЗАФАТ СО ЦЕВКОВОД ЗА ХЕЦ БЕЛОВИШКА РЕКА РЕФ. БР.107 КО БЕЛОВИШТЕ, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на објект-водозафат со цевковод за ХЕЦ Беловишка Река реф.бр.107 КО Беловиште, Општина Јегуновце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 494, 94м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 45	Беловиште	Ортеац	пиз-други природно неплодни земјишта	0
дел 76	Беловиште	Вранјак	пиз-други природно неплодни земјишта	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				183419м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5934/1
25 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4070.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007,35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – теренско возило Toyota Hilux Duple Cab 2.5 D-4D опремено со систем за гасење пожар Rotfire B30 и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	Toyota Hilux Duple Cab 2.5 D-4D	AHTFR22GX06078534	SK-3625-AF	1

Ред. Бр.	Систем за гасење пожар	Сериски број	Номенклатурен број	Количина
1	ROTFIRE B30	B301770314	5810-0000-0098-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Пробиштип за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Пробиштип со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6072/5
21 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4071.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – теренско возило Toyota Hilux Duple Cab 2.5 D-4D опремено со систем за гасење пожар Rotfire B30 и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	Toyota Hilux Duple Cab 2.5 D-4D	AHTFR22G306078083	SK-3626-AF	1

Ред. Бр.	Систем за гасење пожар	Сериски број	Номенклатурен број	Количина
1	ROTFIRE B30	B301700314	5810-0000-0098-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Дебар за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Дебар со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6072/6
21 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4072.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – теренско возило Toyota Hilux Duple Cab 2.5 D-4D опремено со систем за гасење пожар Rotfire B30 и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	Toyota Hilux Duple Cab 2.5 D-4D	AHTFR22G306078844	SK-3627-AF	1

Ред. Бр.	Систем за гасење пожар	Сериски број	Номенклатурен број	Количина
1	ROTFIRE B30	B301710314	5810-0000-0098-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Струга за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Струга со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6072/7
21 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4073.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – теренско возило Toyota Hilux Duple Cab 2.5 D-4D опремено со систем за гасење пожар Rotfire B30 и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	Toyota Hilux Duple Cab 2.5 D-4D	AHTFR22GX06078369	SK-3628-AF	1

Ред. Бр.	Систем за гасење пожар	Сериски број	Номенклатурен број	Количина
1	ROTFIRE B30	B301730314	5810-0000-0098-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Неготино за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Неготино со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6072/8
21 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4074.

Врз основа на член 29 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА ОХРИД

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на ул. „Св. Стефан“, запишани во Имотен лист бр.1318 за КО Конско сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, и тоа:

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда превземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем-Зграда во здравство, влез 1, кат 1, во површина од 941м²,

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда превземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем -Логии, балкони и тераси, влез 1, кат 1, во површина од 103м²,

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда превземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем-Зграда во здравство, влез 1, кат 2, во површина од 955м²,

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда превземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем -Логии, балкони и тераси, влез 1, кат 2, во површина од 53м²,

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда превземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем-Зграда во здравство, влез 1, кат ПР, во површина од 1850м²,

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти В2-4, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен дел од зграда П, во површина од 27м²,

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти В2-4, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1028м²,

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда П, во површина од 432м²,

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1024м², и

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти В2-4, влез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 338м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наднавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 17.922.017 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во износ од 25.602.881,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наднавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижните ствари намалена за 30% и истата изнесува 5.421,00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ги содржи следните податоци:

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- сите недвижни ствари-објекти се продаваат заедно;

- почетната цена по метар квадратен за недвижните ствари која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријава за учество во електронското јавно наднавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја

плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Министерството за финансии во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирали со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6897/1
26 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4075.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА ДООЕЛ ВЕЛЕС

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фабрика за шински возила ДООЕЛ Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7074/1
26 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4076.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ВЕНЕЦИЈА

Член 1

Се отповикува Амон Бајрамовски од должноста Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Италија, со седиште во Венеција, сметано од 31.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4077.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии се дава на трајно користење без надомест дел од недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на ул. "С.Марковиќ", запишани во Имотен лист бр.14774 за КО Струмица, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти -В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 303 м²,

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти -В4-1, влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда ХС, внатрешна површина 15 м²,

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти -В4-1, влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда Х, внатрешна површина 21 м²,

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти -В4-1, влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 144 м²,

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти -В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 283 м²,

- КП бр.2943, број на зграда 2, намена на зграда и други објекти -В4-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина 212 м², и

- КП бр.2943, број на зграда 2, намена на зграда и други објекти -В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина 117 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6592/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4078.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД МХЕ КРИВА РЕКА СО РЕФ.БР.123 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод МХЕ Крива Река со реф.бр.123 со пропратни објекти општина Крива Паланка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2413м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Висано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 375	Дрење	Просевина	овоштарник	4
дел 373	Дрење	Просевина	овоштарник	4
дел 367	Дрење	Просевина	пиз-други природно неплодни земјишта	0
дел 1494	Крџа	Река	ливада	3
дел 5328/2	Жидилово	Населба	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				64910м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5936/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4079.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари-објект во корист на Република Македонија кој се наоѓа на КП 13829/7 КО Центар 1 и тоа:
-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 1011 м².

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 123 м2.

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2.

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од зграда Ј, со внатрешна површина од 3 м2.

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 9 намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 281 м2.

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 85 м2.

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2.

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел од зграда Ј, со внатрешна површина од 3 м2.

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1 кат ГА 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 227 м2.

Член 2

Недвижностите од членот 1 на оваа одлука се запишуваат во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите во корист на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-6952/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4080.

Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точки 5) и 9), член 63 став (4) и член 69 став (4) точка 1) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија на седница одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕНА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи број 02-2562/7, од 5.08.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-6600/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4081.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 1

Со оваа одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство се дава на трајно користење, без надомест, недвижна ствар - дел од зграда која се наоѓа на КП бр. 3965 КО Гевгелија на ул. Железничка бр. 2, зграда 1, приземје со површина од 186 м2, запишана во Имотен лист бр. 685, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6676/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4082.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО ЛАБУНИШТА - ВОН.ГР.Р ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Лабуништа-вон.гр.р, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5376м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2786	Лабуншта-вон.г.р.	На подгоречко	ливада	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5564м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6701/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4083.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ВИЛНА НАСЕЛБА СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ КО ЧАШКА-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на вилна населба со намена А4-временно домување КО Чашка-вон г.р., општина Чашка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
75	Чашка-вон г.р.	Солинарче	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				9733м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6704/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4084.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ПЛП4086 КО ВЕЛМЕВЦИ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ПЛП4086 КО Велмевци, општина Демир Хисар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 634	Велмевци	Ласејца	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				36м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6711/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4085.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО ТЕТОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна индустрија КО Тетово-вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 7124	Тетово-вон г.р.	Студена вода	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2050м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6712/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4086.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НИКУШТАК-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на лесна и незагадувачка индустрија КО Никуштак-вон г.р., општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 585	Никуштак-вон г.р.	Саримеша	лозе	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				100000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6713/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4087.

Врз основа на член 14 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21 август 2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ**

1. За вршители на должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, заклучно со 30 септември 2014 година се именуваат:

- Владимир Спиркоски,
- Адријана Сливоска,
- Мери Дика-Георгиевска,
- Миле Мојсовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-7009/1
21 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

4088.

Врз основа на член 57 од Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА**

1. За претседател и членови на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата се именуваат:

а) за претседател:

- доц. д-р Љупчо Сотирски од Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија

б) за членови:

- Зоран Петковиќ, од Комората на медијатори на Република Македонија,

- Влатко Самарџиски, од Судскиот совет на Република Македонија,

- Виолета Ангелеска, од Адвокатската комора на Република Македонија,

- Ана Андова од Комората на психолози на Република Македонија,

- Неџије Хисмани – Каили, од Министерството за правда,

- Ленче Коцевска, од Министерството за труд и социјална политика,

- Снежана Петковска, од Министерството за економија,

- Митко Алексов, од Сојузот на стопанските комори на Македонија,

- м-р Маријана Лончар Велкова, од Организацијата на потрошувачите на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-7077/1
25 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4089.

Врз основа на член 17 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2009, 35/2010, 36/2010, 158/2011, 114/2012, 187/2013 и 116/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 август 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

1. За директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, орган во состав на Министерството за внатрешни работи, за време од четири години, се именува Сашо Мијалков, досегашен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-7124/1
26 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4090.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2014 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/14) во делот I табелата се менува и гласи:

1.	Финансиска поддршка во рибарството	19.500.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	15.962.419,00
3.	Техничка помош	800.000,00
4.	Неподмирени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2012 и 2013 година	52.537.581,00
5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	1.200.000,00
	ВКУПНО СРЕДСТВА	90.000.000,00

2. Во делот II став (1) во воведната реченица износот „21.600.000,00“ се заменува со износот „19.500.000,00“.

Во табелата во потточката 1.3. во колоната „Средства“ износот „2 000 000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

Во потточката 1.4. во колоната „Средства“ износот „2.100 000,00“ се заменува со износот „1.500.000,00“.

Во „ВКУПНО СРЕДСТВА“ износот „21.600.000,00“ се заменува со износот „19.500.000,00“.

Потточката 1.7. се брише.

3. Во ставот (4) зборовите „потточка 1.2 и 1.7“ се заменуваат со зборовите „потточка 1.2“.

Во ставот (5) зборовите „потточка 1.2 и 1.7“ се заменуваат со зборовите „потточка 1.2“.

4. Во делот III став (1) во воведната реченица износот „64.400.000,00“ се заменува со износот „15.962.419,00“.

Во табелата, во потточка 2.1. во колоната „Средства“ износот „19.400.000,00“ се заменува со износот „1.900.000,00“.

Во потточката 2.2. во колоната „Средства“ износот „30.000.000,00“ се заменува со износот „12.562.419,00“.

Во потточката 2.3. во колоната „Средства“ износот „15.000.000,00“ се заменува со износот „1.500.000,00“.

Во „ВКУПНО СРЕДСТВА“ износот „64 400 000,00“ се заменува со износот „15.962.419,00“.

5. Делот „V“ се менува и гласи:

„Средствата од дел I точка 4 на оваа програма се наменети за неисплатени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2012 и 2013 година и тоа за:

- Финансиска поддршка во аквакултурата и во преработка и маркетинг на риби и производи од риби од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2012 година,

- Финансиска поддршка во рибарството од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 година,

- Финансиска поддршка во аквакултурата од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 година и

- Финансиска поддршка за развој на нови пазари и промотивни кампањи од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 година.“

6. Во делот VII став (1) зборовите „од дел II потточка 1.1., 1.2, 1.6. и 1.7., дел IV став (1), дел V став (1) и дел VI став (2) и (3)“ се заменуваат со зборовите „од дел II потточка 1.1., 1.2 и 1.6., дел IV став (1) и дел VI став (2) и (3)“.

7. Во делот VIII став (3) зборовите „потточка 1.2 и 1.7“ се заменуваат со зборовите „потточка 1.2“.

Ставот (10) се брише.

Ставот (11) се менува и гласи:

„Висината на финансиската поддршка по корисник за дел II точка 1 потточка 1.1. се определува во зависност од планираната количина порибителен материјал наменет за порибување.“

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6664/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

4091.

Со цел олеснување на преминувањето на државната граница од страна на државјаните на Република Македонија и државјаните на Република Србија, кои имаат основана причина за преминување на државната граница по повод одржувањето на традиционалната меѓународна манифестација од верски карактер „Преображение“, врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/10 и 41/14) Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Македонија и утврдената согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Србија како надлежен орган на соседната држава донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

I. Се определува привремен граничен премин „Трговиште - Огут“ за државјаните на Република Македонија и државјаните на Република Србија, кои имаат основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона на ден 19.8.2014 година и на ден 8.9.2014.

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Привремениот граничен премин е лоциран помеѓу граничните ознаки VI-12 и VI-2/1, Општина Крива Паланка на заедничката гранична линија помеѓу Република Македонија и Република Србија.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Привремениот граничен премин се утврдува да работи во деновите 19.8.2014 и 8.9.2014 година со работно време од 8 до 20 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Државјаните на двете држави кои во деновите од дел III. на ова решение имаат намера да ја преминат државната граница преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши:

- непосредно од страна на физичко лице, односно пешки или
- со користење на патнички автомобил, мопед или велосипед.

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин потребно е физичкото лице да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Македонија, односно Република Србија,
- во наведените денови да има основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона, и
- да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган на Република Македонија, односно Република Србија, со кој може да се утврди идентитетот на лицето.

VII. ТРОШОЦИ

Трошоците за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Буџетот на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

VIII. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-050658/14-0002

31 јули 2014 година

Скопје

Министерство
за финансии
Царинска управа
Директор,
Наташа Радеска-Крстевска, с.р.

Министерство за
внатрешни работи
Министер за внатрешни
работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

4092.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 24/13, 14/14 и 116/14), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2014/2015 година.

Член 2

Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 2014 година, а завршува на 31 август 2015 година.

Наставната година започнува на 1 септември 2014 година и завршува на 10 јуни 2015 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодии - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 1 септември 2014 година и завршува на 30 декември 2014 година.

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2015 година и завршува на 10 јуни 2015 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2014 година и завршува на 19 јануари 2015 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2015 година и завршува на 31 август 2014 година.

Член 5

Основните училишта во времето од 11 јуни до 18 јуни 2015 година организираат дополнителна настава, поправни испити и одделенски испити, а од 11 август до 18 август 2015 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите.

Член 6

Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од четврто до деветто одделение се организира и спроведува до крајот на наставната година.

За учениците кои од оправдани причини не биле екстерно проверени по еден или два наставни предмети, се организира екстерното проверување во месец август.

Член 7

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 8

Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 180 наставни денови.

Член 9

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 10

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и Денот на дрвото/Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2013/2014 година во основните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.119/13 и 94/14).

Член 12

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2014 година.

Бр.19-13577/1
27 август 2014 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Абдилаким Адеми, с.р.

4093.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 14/14 и 116/14), министерот за образование и наука, донесе

КАЛЕНДАР**ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА****Член 1**

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2014/2015 година.

Член 2

Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2014 година, а завршува на 31 август 2015 година.

Наставната година започнува на 1 септември 2014 година и завршува на 10 јуни 2015 година, освен за учениците од завршната година од гимназиското образование, стручното образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничкото образование и средното четиригодишно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 20 мај 2015 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодии - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 1 септември 2014 година и завршува на 30 декември 2014 година.

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2015 година и завршува на 10 јуни 2015 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2014 година и завршува на 19 јануари 2015 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2015 година и завршува на 31 август 2015 година.

Член 5

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 21 мај до 28 мај 2015 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во августовскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 17 јуни до 30 јуни 2015 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

Јавните средни училишта во времето од 12 јуни до 19 јуни 2015 година и од 11 август до 18 август 2015 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Член 6

Екстерното проверување на учениците се организира и спроведува до крајот на наставната година, освен за учениците од завршните години на средното образование, за кои екстерното проверување се врши по завршувањето на првото полугодие, но најдоцна до крајот на февруари 2015 година.

За учениците кои од оправдани причини не биле екстерно проверени по еден или два наставни предмети, се организира екстерното проверување во месец август.

Член 7

Екстерните испити од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 6 јуни 2015 година со почеток во 10 часот;

- математика на 11 јуни 2015 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 15 јуни 2015 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура или од оправдани причини не пола-

гале државна матура или дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 11 август 2015 година со почеток во 10 часот;

- математика на 12 август 2015 година со почеток во 10 часот.

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 14 август 2015 година со почеток во 10 часот.

Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 6 јуни 2015 година со почеток во 10 часот;

- историја на 12 јуни со почеток во 10:00 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 15 јуни 2015 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура или од оправдани причини не полагаат државна матура или дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 11 август 2015 година со почеток во 10 часот;

- историја на 13 август 2015 со почеток во 10:00 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 14 август 2015 година со почеток во 10 часот.

Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 6 јуни 2015 година со почеток во 10 часот.

- математика на 11 јуни со почеток во 10:00 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 12 јуни 2015 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 15 јуни 2015 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура или од оправдани причини не полагаат државна матура или дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 11 август 2015 година со почеток во 10 часот;

- математика на 12 август 2015 година со почеток во 10:00 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 13 август 2015 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 14 август 2015 година со почеток во 10 часот.

Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во периодот од 17 до 30 јуни 2015 година и

- во августовскиот испитен рок во периодот од 18 до 22 август 2015 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача се реализира во периодот од:

- од 18 март до 30 април 2015 година и

- од 18 август до 22 август 2015 година.

Член 8

Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа во јуни и август.

Во јунскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 16 јуни 2015 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 17 август 2015 година со почеток во 9 часот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 17 до 30 јуни 2015 година и

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 до 22 август 2015 година.

Член 9

Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока и тоа во јуни, август и јануари.

Во јунскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 16 јуни 2015 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 17 август 2014 година со почеток во 9 часот.

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на учениците.

Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии.

Член 10

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 11

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку 180 наставни денови.

Член 12

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 13

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 14

Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2013/2014 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/13, 185/13 и 94/14).

Член 16

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2014 година.

Бр.19-13577/2
27 август 2014 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Абдилаџим Адеми, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

4094.

Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), директорот на Агенцијата за млади и спорт, на ден 27 август 2014 година, донесе

Л И С Т А

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Олимписки спортови – Екипни спортови

Фудбал

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
1.	Ментор Дервиш Алими	роден 22.10.1997г. во Кичево
2.	Сабахудин Мехмед Аломеровиќ	роден 26.09.1997г. во Скопје
3.	Бунјамин Селвер Амети	роден 10.05.1997г. во Скопје
4.	Дарко Горан Андонов	роден 12.07.1997г. во Скопје
5.	Кристијан Слободан Ацковски	роден 15.02.1998г. во Скопје
6.	Сабит Сеат Билали	роден 15.08.1997г. во Тетово
7.	Слободан Томе Боцевски	роден 05.11.1997г. во Скопје
8.	Иван Зоран Георгиевски	роден 06.06.1997г. во Охрид
9.	Филип Здравко Гичевски	роден 07.04.1998г. во Скопје
10.	Дарко Бобан Додевски	роден 21.03.1998г. во Скопје
11.	Давор Дејан Здравковски	роден 03.02.1998г. во Скопје
12.	Давид Живко Здравкоски	роден 20.03.1998г. во Прилеп
13.	Фатјон Рабије Ибраими	роден 09.06.1998г. во Скопје
14.	Аријон Беџет Јагодини	роден 05.01.1998г. во Кичево
15.	Стефан Драган Јефтоски	роден 02.09.1997г. во Скопје
16.	Димитар Кире Кремчески	роден 11.04.1998г. во Прилеп
17.	Филип Здравко Крстевски	роден 27.07.1997г. во Скопје
18.	Андреј Дикрем Кудијан	роден 04.09.1997г. во Скопје
19.	Иво Драган Наумоски	роден 26.07.1997г. во Охрид
20.	Кристијан Тони Николовски	роден 20.07.1997г. во Скопје
21.	Игор Ѓоре Печинков	роден 20.06.1997г. во Велес
22.	Бленди Фанол Садик	роден 01.02.1998г. во Скопје
23.	Огнен Пецо Саздовски	роден 07.05.1997г. во Битола
24.	Влатко Миле Стојановски	роден 23.04.1997г. во Мак. Каменица
25.	Кристијан Александар Стојменов	роден 14.09.1997г. во Скопје
26.	Албан Иса Сулејмани	роден 14.04.1998г. во Куманово
27.	Антонио Златко Темелковски	роден 30.01.1998г. во Кичево
28.	Теодор Тодор Терзиев	роден 20.05.1998г. во Скопје
29.	Горан Бобан Трајковски	роден 20.05.1997г. во Куманово
30.	Боби Данчо Целески	роден 10.06.1997г. во Охрид
31.	Христијан Александар Чукалески	роден 01.01.1998г. во Битола
32.	Сашо Раде Шопоски	роден 18.06.1997г. во Скопје
33.	Ристо Тони Јанков	роден 05.09.1998г. во Скопје
34.	Ѓорѓи Ване Памуковски	роден 19.06.1999г. во Струмица
35.	Блажо Марјан Стојанов	роден 30.04.1998г. во Скопје
36.	Филип Јонче Стојчевски	роден 04.02.1999г. во Скопје
37.	Васко Зоран Трајков	роден 16.01.1999г. во Струмица
38.	Даниел Дејан Боневски	роден 16.09.1998г. во Скопје
39.	Филип Благој Трајчевски	роден 08.09.1998г. во Скопје
40.	Кирил Тони Ристовски	роден 28.01.1999г. во Скопје
41.	Антонио Марјан Митрев	роден 21.01.1999г. во Скопје

42.	Јусуф Ерман Алпај	роден 26.03.1998г. во Куманово
43.	Дарко Зоран Трајановски	роден 17.01.1999г. во Скопје
44.	Михаил Стојан Маневски	роден 25.02.1999г. во Штип
45.	Борјан Милорад Панчевски	роден 10.10.1998г. во Скопје
46.	Андреј Сашо Петковски	роден 01.07.1998г. во Скопје
47.	Агон Кемал Хани	роден 06.04.1998г. во Струмица
48.	Робертино Слаѓан Илиевски	роден 03.04.1998г. во Злетово
49.	Филип Зоран Таневски	роден 02.01.1999г. во Скопје
50.	Хајредини Самет Зуди	роден 28.05.1998г. во Скопје
51.	Петар Марјан Петревски	роден 20.12.1998г. во Скопје
52.	Трајче Гоко Атанасов	роден 28.08.1998г. во Кавадарци
53.	Христијан Иванчо Јовановски	роден 09.01.1999г. во Скопје
54.	Филип Марјан Атанасов	роден 10.04.1999г. во Струмица
55.	Бојан Бобан Тимевски	роден 21.01.2000г. во Скопје
56.	Јакуп Насер Бериша	роден 22.02.2000г. во Скопје
57.	Стефан Гоце Петрески	роден 18.06.1999г. во Скопје
58.	Астрит Ибиш Адилевски	роден 27.06.1999г. во Скопје
59.	Дарио Синиша Вукановиќ	роден 03.08.1999г. во Куманово
60.	Гент Назим Бислими	роден 11.08.1999г. во Куманово
61.	Леонид Дејан Филиповски	роден 27.04.1999г. во Скопје
62.	Гоце Сашко Насковски	роден 03.01.1999г. во Куманово
63.	Михаил Новица Павиќ	роден 30.03.2000г. во Скопје
64.	Александар Боби Трпевски	роден 26.06.1999г. во Тетово
65.	Дарко Дејан Јакимовски	роден 02.04.1999г. во Куманово
66.	Бесим Амет Мустафи	роден 11.09.1999г. во Куманово
67.	Нинослав Драгољуб Здравковски	роден 21.12.1999г. во Тетово
68.	Аган Зекирија Фетиши	роден 25.11.1999г. во Тетово
69.	Лука Стефанчо Наков	роден 14.01.2000г. во Скопје
70.	Дрилон Енвер Саити	роден 16.05.1999г. во Куманово
71.	Филип Жико Алексовски	роден 25.03.2000г. во Скопје
72.	Дејан Петар Стоименов	роден 02.10.1999г. во Кочани
73.	Даниел Владимир Трпески	роден 16.08.1999г. во Тетово
74.	Дарко Васко Тодоровски	роден 02.03.1999г. во Скопје
75.	Бесарт Амет Буши	роден 13.08.1999г. во Скопје
76.	Никола Зоран Димовски	роден 19.07.1999г. во Куманово
77.	Благојче Јован Иванов	роден 03.06.1999г. во Прилеп
78.	Петар Златко Канзуков	роден 29.07.1999г. во Скопје
79.	Мерис Фахрудин Факиќ	роден 08.11.1999г. во Скопје
80.	Томче Јане Павловски	роден 11.03.1999г. во Скопје
81.	Самоил Мане Танески	роден 31.05.1999г. во Скопје
82.	Виктор Бобе Пиров	роден 24.11.1999г. во Скопје
83.	Кристијан Роберт Јакимов	роден 23.11.1998г. во Штип
84.	Кристијан Зоран Јордановски	роден 17.01.1999г. во Велес
85.	Виктор Ивица Стојановски	роден 03.07.1998г. во Скопје
86.	Белмин Шерф Чуљевиќ	роден 23.04.1998г. во Скопје
87.	Нехар Риза Садик	роден 16.03.1998г. во Куманово
88.	Милан Драги Ристовски	роден 08.04.1998г. во Скопје

Кошарка

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
89.	Ранко Миодраг Мамузиќ	роден 30.01.1998г. во Кавадарци
90.	Мики Сашо Димитриевски	роден 30.05.1998г. во Скопје
91.	Стефан Мире Милески	роден 23.01.1998г. во Скопје
92.	Ангела Горан Ставрова	роден 13.11.1997г. во Кавадарци
93.	Стефан Ацо Трајчевски	роден 29.12.1997г. во Скопје
94.	Дарко Трајчо Гоцевски	роден 07.11.1997г. во Штип
95.	Мартина Горан Поповска	роден 05.06.1997г. во Битола
96.	Кристијан Влатко Саздановски	роден 01.07.1997г. во Скопје
97.	Стефан Тони Стевананџија	роден 01.05.1997г. во Прилеп
98.	Давид Сашо Пецалевски	роден 28.06.1997г. во Скопје
99.	Блажо Зоран Митков	роден 27.06.1997г. во Кавадарци
100.	Еркам Халил Исмаили	роден 23.03.1998г. во Скопје
101.	Стефан Жарко Станоески	роден 15.02.1998г. во Скопје
102.	Христијан Сашо Неделковски	роден 17.06.1997г. во Скопје
103.	Кети Стојче Лазаревска	роден 15.06.1997г. во Велес
104.	Оливер Тони Тасков	роден 08.05.1997г. во Велес
105.	Петар Васко Лозановски	роден 12.07.1997г. во Велес
106.	Методија Горан Донеvски	роден 29.07.1997г. во Скопје
107.	Милена Радослав Илиевска	роден 22.08.1997г. во Пробиштип
108.	Михајло Владимир Митев	роден 30.08.1997г. во Штип
109.	Михаил Благојче Христоски	роден 22.10.1998г. во Прилеп
110.	Христијан Ацо Стојаноски	роден 21.12.1998г. во Охрид
111.	Александар Ристе Јовановски	роден 04.10.1998г. во Битола
112.	Ѓорѓи Тони Шалев	роден 03.10.1998г. во Кавадарци
113.	Јани Мијалчо Михајлов	роден 13.09.1998г. во Кочани
114.	Дарко Марјан Николоvски	роден 17.03.1998г. во Куманово
115.	Георги Орце Ристовски	роден 16.11.1998г. во Скопје
116.	Давид Виктор Тофиловски	роден 19.05.1999г. во Тетово
117.	Бојан Горан Ѓорѓиеvски	роден 05.05.1998г. во Скопје
118.	Борис Ѓорѓи Вчков	роден 11.07.1998г. во Скопје
119.	Илија Сашо Колев	роден 18.03.1999г. во Скопје
120.	Леонид Симо Тодоровски	роден 05.11.1998г. во Скопје
121.	Виктор Игор Кузмановски	роден 06.09.1998г. во Скопје
122.	Христијан Пеце Павловски	роден 24.06.1998г. во Скопје
123.	Алтин Блерим Рушители	роден 19.04.1999г. во Скопје
124.	Ѓорѓи Диме Мицев	роден 28.09.1998г. во Кавадарци
125.	Емилија Зоран Мустеникова	роден 11.06.1998г. во Кавадарци
126.	Софија Златко Стоева	роден 10.02.1999г. во Кавадарци
127.	Цветанка Драган Христова	роден 07.10.1998г. во Неготино
128.	Јована Благој Стојанова	роден 19.01.1999г. во Штип
129.	Јована Властимир Јовановска	роден 29.04.1998г. во Пробиштип
130.	Марија Стојан Антиќ	роден 16.08.1998г. во Кратово
131.	Сања Драгољуб Адамовска	роден 04.07.1998г. во Гостивар
132.	Моника Орце Николоvска	роден 26.05.1999г. во Скопје
133.	Ирина Драги Турмакоска	роден 09.08.1998г. во Скопје
134.	Пантелија Златко Стоева	роден 10.02.1999г. во Кавадарци
135.	Рафаела Бобан Рафајловска	роден 20.11.1998г. во Гостивар

136.	Цветанка Јовица Крстевска	роден 13.10.1998г. во Кавадарци
137.	Петар Предраг Прентовиќ	роден 16.12.1998г. во Скопје
138.	Мартин Петар Трсунув	роден 22.09.1999г. во Битола
139.	Миле Јовица Станимировиќ	роден 03.07.1999г. во Прилеп
140.	Марко Бранислав Јовановски	роден 01.02.2000г. во Куманово
141.	Данијел Ивица Ѓурчиновски	роден 23.06.1999г. во Скопје
142.	Петар Трајче Кметовски	роден 23.05.2000г. во Скопје
143.	Никола Зоран Георгиевски	роден 29.02.2000г. во Скопје
144.	Никола Миша Крстиќ	роден 07.06.1999г. во Скопје
145.	Алекса Горан Алексовски	роден 04.02.2000г. во Скопје
146.	Јована Ѓоко Петрушевска	роден 04.01.2000г. во Скопје
147.	Мишела Славчо Геринска	роден 23.04.1999г. во Штип
148.	Филип Божидар Ѓоревски	роден 24.11.1999г. во Битола
149.	Дамјан Ѓоко Крстевски	роден 30.06.1999г. во Скопје
150.	Теа Ристе Митрева	роден 20.11.1999г. во Кавадарци
151.	Енис Кенан Реџеп	роден 15.04.1999г. во Скопје
152.	Бранислава Блаже Димитровска	роден 19.09.1999г. во Крива Паланка
153.	Борче Тасе Угриновски	роден 04.09.1999г. во Тетово
154.	Дамјан Јовица Ѓоргиевски	роден 10.07.2000г. во Скопје
155.	Виолета Лазар Андова	роден 29.06.2000г. во Неготино
156.	Ева Жарко Трајкоска	роден 03.03.2000г. во Скопје
157.	Дејан Тони Дуковски	роден 02.04.2000г. во Битола
158.	Леонид Ранко Столиќ	роден 01.02.2000г. во Скопје
159.	Ксенија Орце Стојчевска	роден 29.06.1999г. во Крива Паланка
160.	Нора Горан Јаневска	роден 19.05.1999г. во Скопје
161.	Бојан Марјан Игновски	роден 19.03.2000г. во Скопје
162.	Давид Стојанче Крстевски	роден 28.11.1999г. во Куманово
163.	Андреј Борче Јовановски	роден 04.01.2000г. во Скопје
164.	Горан Зоран Мишовски	роден 17.02.2000г. во Тетово
165.	Данило Ѓуро Поповиќ	роден 12.02.2000г. во Скопје
166.	Иван Ристе Волкановски	роден 07.07.1999г. во Охрид
167.	Тијана Сашо Штерјова	роден 28.11.1999г. во Штип
168.	Бојан Виктор Лазаревски	роден 04.05.1999г. во Скопје
169.	Стефан Ѓорѓи Зогравски	роден 14.06.1999г. во Скопје
170.	Викторија Благоја Велкова	роден 04.08.1999г. во Кочани
171.	Никола Горан Јаневиќ	роден 10.09.1999г. во Скопје
172.	Наталија Марјанчо Накова	роден 29.06.1999г. во Скопје
173.	Елена Митре Стојчева	роден 21.02.1999г. во Делчево

Ракомет

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
174.	Никола Милош Димитриевски	роден 12.06.1998г. во Куманово
175.	Константин Орце Шулески	роден 03.06.1998г. во Струга
176.	Марио Благоја Танкоски	роден 28.08.1998г. Струга
177.	Томче Боге Стојановски	роден 30.09.1998г. во Скопје
178.	Томислав Саша Јагуриновски	роден 19.08.1998г. во Скопје
179.	Александар Деан Саздовски	роден 08.08.1998г. во Велес
180.	Кирил Јован Николовски	роден 22.07.1998г. во Скопје

181.	Никола Боге Стојановски	роден 30.09.1998г. во Скопје
182.	Симона Борче Јаковлеска	роден 27.07.1997г. во Кичево
183.	Бојан Љупчо Јованоски	роден 20.03.1998г. во Прилеп
184.	Љупчо Сашко Давчев	роден 22.05.1999г. во Велес
185.	Петар Сашко Василев	роден 15.08.1998г. во Штип
186.	Мартин Мишко Беличевски	роден 22.07.1999г. во Битола
187.	Стефан Златко Апостоловски	роден 25.06.1998г. во Битола
188.	Алија Шајсмаил Амзоски	роден 31.10.1998г. во Прилеп
189.	Кристијан Саше Лазов	роден 02.06.1998г. во Штип
190.	Бојан Тони Краљевски	роден 02.06.1998г. во Скопје
191.	Марио Зоран Гичев	роден 04.11.1998г. во Штип
192.	Дарио Тони Јорданов	роден 27.03.1999г. во Штип
193.	Никола Васко Палковски	роден 16.12.1998г. во Скопје
194.	Филип Звонко Арсеновски	роден 30.07.1998г. во Скопје
195.	Антонио Јовица Николовски	роден 16.06.1998г. во Скопје
196.	Дејан Љупчо Лазароски	роден 14.07.1998г. во Струга
197.	Илија Зоран Трпевски	роден 16.09.1998г. во Скопје
198.	Димитар Никола Митев	роден 06.08.1998г. во Радовиш
199.	Леонида Радомир Гичевска	роден 26.06.1998г. во Св. Николе
200.	Ива Данчо Божиноска	роден 21.01.1999г. во Скопје
201.	Анастасија Марјанчо Николовска	роден 12.08.1998г. во Скопје
202.	Ања Ангел Велкова	роден 26.12.1998г. во Скопје
203.	Тиана Тони Лазаревска	роден 12.05.1998г. во Скопје
204.	Николина Танас Мартиновска	роден 07.06.1998г. во Скопје
205.	Христина Танас Мартиновска	роден 07.06.1998г. во Скопје
206.	Вероника Наумче Домазетоска	роден 13.12.1998г. во Струга
207.	Марија Борче Гајиќ	роден 24.09.1998г. во Струга
208.	Пена Александар Граматова	роден 03.02.1999г. во Велес
209.	Габриела Тони Костадиновска	роден 11.04.1999г. во Скопје
210.	Марија Дарко Тошевска	роден 10.09.1998г. во Скопје
211.	Сандра Љупчо Стамова	роден 24.12.1998г. во Скопје
212.	Анисија Љубомир Симеоновска	роден 02.10.1998г. во Скопје
213.	Марија Величе Кајмаковска	роден 14.04.1999г. во Струга
214.	Нина Дејан Ладева	роден 14.12.1998г. во Св. Николе
215.	Ангела Горан Ангеловска	роден 23.07.1998г. во Скопје
216.	Јасмина Јовица Стојковиќ	роден 13.09.1998г. во Скопје
217.	Анастасија Зоран Милевска	роден 24.04.1999г. во Битола
218.	Мурат Есад Куртановиќ	роден 01.01.1998г. во Скопје
219.	Мартин Стојан Димов	роден 02.12.1997г. во Скопје
220.	Филип Богољуб Шиклевски	роден 21.07.1997г. во Битола
221.	Дамјан Синиша Цветковски	роден 12.01.1997г. во Куманово
222.	Мартин Душан Стојменовски	роден 13.03.1997г. во Делчево
223.	Антонио Јонче Степановски	роден 31.01.1998г. во Битола
224.	Горазд Кире Станкоски	роден 27.06.1997г. во Прилеп
225.	Благој Стојанче Саздовски	роден 28.03.1998г. во Велес
226.	Филип Ненад Пешевски	роден 13.11.1997г. во Куманово
227.	Никола Бени Наумовски	роден 02.06.1997г. во Ресен
228.	Александар Игор Мирчев	роден 30.07.1997г. во Битола
229.	Христијан Златко Јовески	роден 10.06.1997г. во Прилеп
230.	Горан Звонко Јованоски	роден 29.03.1998г. во Битола

231.	Антонио Зоран Јаневски	роден 06.07.1997г. во Велес
232.	Филип Димче Зоксимовски	роден 21.09.1997г. во Гостивар
233.	Виктор Гоце Ангеловски	роден 24.12.1997г. во Скопје
234.	Тоше Тони Анастасовски	роден 11.10.1997г. во Скопје
235.	Дамјан Горан Трајковски	роден 22.07.1997г. во Скопје
236.	Кристијан Тони Анастасовски	роден 12.04.1997г. во Скопје
237.	Иван Љубомир Никодиновски	роден 07.07.1997г. во Скопје
238.	Филип Пеце Иванов	роден 22.01.1997г. во Битола
239.	Кристијан Ванчо Стојов	роден 01.02.1998г. во Скопје
240.	Никола Зоран Димитров	роден 26.05.1997г. во Битола
241.	Мартин Никола Николовски	роден 24.05.1997г. во Кавадарци
242.	Тамара Оливер Стаменовска	роден 16.02.1998г. во Св. Николе
243.	Катерина Виктор Димова	роден 30.11.1997г. во Св. Николе
244.	Сања Илчо Здравкова	роден 09.10.1997г. во Штип
245.	Кети Јовче Стојчевска	роден 09.01.1997г. во Мак. Каменица
246.	Теодора Дарко Николовска	роден 19.05.1997г. во Велес
247.	Софија Благоја Корева	роден 30.01.1999г. Скопје
248.	Гордана Горанче Давиткова	роден 08.01.1998г. во Скопје
249.	Јована Илчо Владева	роден 19.01.1998г. во Скопје
250.	Тина Горан Тодоровска	роден 10.05.1999г. во Скопје
251.	Љупка Сашо Петковска	роден 06.10.1997г. во Скопје
252.	Катерина Тоде Тоневска	роден 15.07.1999г. во Скопје
253.	Габриела Леонардо Џини	роден 24.03.1999г. во Скопје
254.	Андријана Горан Василевска	роден 16.01.1998г. во Скопје
255.	Ивана Горан Наумоска	роден 05.07.1997г. во Прилеп
256.	Ивана Пеце Ѓорѓиоска	роден 03.09.1997г. во Прилеп
257.	Јулија Блажо Постоловска	роден 08.10.1997г. во Делчево
258.	Николина Драгослав Крстаноска	роден 18.12.1997г. во Струга
259.	Адријан Славе Тодоров	роден 07.01.2000г. во Штип
260.	Антонио Бобан Максимовиќ	роден 22.02.2000г. во Скопје
261.	Лука Роберт Благодетров	роден 31.03.2000г. во Скопје
262.	Климент Горан Каранфиловски	роден 08.02.2000г. во Скопје
263.	Александар Горан Трпевски	роден 20.07.1999г. во Скопје
264.	Бранислав Томе Петковски	роден 08.05.1999г. во Скопје
265.	Александар Игор Стојчевски	роден 26.09.1999г. во Скопје
266.	Кирил Гоце Николовски	роден 12.10.1999г. во Скопје
267.	Андреј Роберт Мицановски	роден 05.12.1999г. во Скопје
268.	Едис Насер Јаховиќ	роден 25.08.1999г. в Скопје
269.	Филип Бобан Митевски	роден 20.06.1999г. во Скопје
270.	Стефан Дејан Босилковски	роден 26.08.1999г. во Скопје
271.	Кристијан Божидар Трајковски	роден 27.01.2000г. во Струга
272.	Матеа Марјан Спасовска	роден 25.11.1999г. во Скопје
273.	Шадије Исен Реџеп	роден 15.10.1999г. во Н. Пазар, Р Србија
274.	Ана Марија Никола Божиновска	роден 03.01.2000г. во Скопје
275.	Мартина Ѓоко Стефановска	роден 21.02.2000г. во Скопје
276.	Викторија Горанчо Гиновска	роден 08.07.1999г. во Тетово
277.	Сара Дејан Коларовска	роден 19.08.1999г. во Скопје
278.	Анастасија Ненад Нелоска	роден 08.04.2000г. во Струга
279.	Аида Ружди Смаилоска	роден 07.04.2000г. во Струга
280.	Слободанка Владимир Кицеска	роден 16.12.1999г. во Струга
281.	Магдалена Гоце Маринкоска	роден 25.05.1999г. во Гостивар
282.	Сашка Благоја Филипоска	роден 13.12.1999г. во Прилеп

Одбојка

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
283.	Марија Василчо Ричлиева	роден 19.06.1996г. во Струмица
284.	Борислава Боце Мирчевска	роден 27.02.1996г. во Тетово
285.	Еми Љупчо Веселкоска	роден 02.03.1997г. во Скопје
286.	Моника Горан Јаневиќ	роден 12.03.1998г. во Скопје
287.	Тамара Митко Стојанова	роден 09.06.1997г. во Скопје
288.	Филип Блажо Маџунков	роден 18.03.1996г. во Струмица
289.	Дамјан Панче Јовановски	роден 29.12.1996г. во Штип
290.	Ефтим Илија Ричлиев	роден 22.07.1995г. во Струмица
291.	Александар Никола Стојчески	роден 03.01.1996г. во Прилеп
292.	Благојче Пеце Илиески	роден 02.05.1995г. во Прилеп

Олимписки спортови – Индивидуални спортови**Атлетика**

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
293.	Дрита Аднан Исџами	роден 01.08.1996г. во Скопје
294.	Ѓорѓе Сашо Илов	роден 11.04.1999г. во Кавадарци
295.	Катерина Роберт Тимчевска	роден 17.12.1997г. во Куманово
296.	Мери Душко Јанкова	роден 12.05.1999г. во Скопје
297.	Никола Ангел Стојановиќ	роден 06.02.1998г. во Куманово
298.	Ѓорѓи Симо Кузмановски	роден 06.05.1995г. во Битола
299.	Мартина Горан Мироска	роден 24.06.1998г. во Охрид
300.	Славе Сашо Коевски	роден 14.10.1997г. во Скопје
301.	Сашко Ивица Голубиќ	роден 12.08.1995г. во Скопје
302.	Сермедие Муарем Латифова	роден 07.10.1995г. во Велес

Борење

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
303.	Ѓорѓи Златко Јованов	роден 27.01.1997г. во Радовиш
304.	Бесар Шеќери Мамути	роден 21.12.1994г. во Фрехен, СР Германија
305.	Елмедин Севдие Сејфулау	роден 21.01.1998г. во Скопје
306.	Никола Сашо Петров	роден 09.10.1996г. во Радовиш
307.	Амир Хаки Реџеми	роден 30.10.1996г. во Скопје
308.	Ирфан Џемаил Реџалари	роден 20.01.1995г. во Скопје
309.	Стефан Тони Никовски	роден 09.06.1995г. во Штип

Кајак

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
310.	Александар Никола Златаров	роден 17.04.1997г. во Велес
311.	Димитар Зоран Велков	роден 02.06.1998г. во Велес
312.	Мартин Роберто Лазаровски	роден 21.06.1996г. во Велес
313.	Енис Али Небиовски	роден 30.01.2000г. во Велес
314.	Никола Зоран Џутески	роден 18.12.1996г. во Струга
315.	Јован Димитар Пендовски	роден 27.12.1996г. во Охрид
316.	Клаудио Драган Атанасовски	роден 09.09.1997г. во Струга
317.	Љупчо Антонио Бојациев	роден 20.03.1999г. во Охрид

Скијање

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
318.	Миланчо Благојче Крестески	роден 05.04.1998г. во Прилеп
319.	Марија Стерјо Колароска	роден 21.09.1997г. во Прилеп
320.	Лука Боби Божиновски	роден 07.09.1998г. во Скопје

Спортско стрелаштво

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
321.	Нина Емил Балабан	роден 02.11.1995г. во Охрид
322.	Ана Иванчо Ивановска	роден 23.03.1996г. во Битола
323.	Борјан Бобан Бранковски	роден 15.12.1996г. во Скопје
324.	Емилија Зоран Пејева	роден 04.08.1995г. во Штип
325.	Ангела Љупчо Алексовска	роден 16.09.1996г. во Охрид

Тенис

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
326.	Бојан Сашо Јанкуловски	роден 27.11.1998г. во Скопје
327.	Марија Ристе Еленова	роден 30.01.2000г. во Скопје
328.	Ѓорѓи Јован Поповски	роден 20.02.1998г. во Скопје
329.	Елведин Нецад Пепиќ	роден 18.02.1998г. во Скопје
330.	Стојан Стојмир Стоајновски	роден 15.09.1998г. во Охрид
331.	Драган Добри Думевски	роден 12.04.1997г. во Битола
332.	Андреј Христо Андреевски	роден 25.01.2000г. во Скопје
333.	Викторија Виктор Веселинова	роден 23.06.2000г. во Скопје
334.	Марио Дејан Гештаковски	роден 14.09.1999г. во Скопје
335.	Мартина Дејан Гештаковска	роден 14.09.1999г. во Скопје
336.	Прохор Горан Чамуровски	роден 04.02.2000г. во Битола
337.	Јосипа Ивица Шакиќ	роден 06.09.1996г. во Сплит, Р Хрватска
338.	Марко Асен Дуковски	роден 04.12.1998г. во Скопје
339.	Костадин Ристе Михајлов	роден 18.12.1997г. во Штип
340.	Бојан Влатко Плешков	роден 22.10.1997г. во Штип
341.	Филип Венко Цветков	роден 26.07.1999г. во Скопје
342.	Ристе Димитар Алексоски	роден 16.04.2000г. во Скопје
343.	Елена Лазо Веселиновска	роден 15.12.1996г. во Вевер, Швајцарија
344.	Вероника Игор Цуклевска	роден 04.08.1997г. во Скопје

Бадминтон

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
345.	Васил Александар Пујовски	роден 12.12.1995г. во Скопје
346.	Ина Горан Стефановска	роден 26.08.1997г. во Скопје
347.	Дариа Диме Стефановска	роден 09.10.1997г. во Скопје
348.	Петар Сашо Живковски	роден 10.02.2000г. во Скопје
349.	Ема Влатко Стефановска	роден 16.06.1995г. во Скопје
350.	Сара Сашо Бојковска	роден 24.04.2000г. во Скопје

Велосипедизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
351.	Никола Милорад Гукиќ	роден 25.08.1995г. во Куманово
352.	Кристијан Тане Николов	роден 12.06.1997г. во Велес
353.	Јован Александар Јованоски	роден 08.01.1996г. во Охрид

Коњички спорт

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
354.	Дарио Слободан Гроздановски	роден 12.11.2001г. во Скопје
355.	Андреј Бранко Мишев	роден 20.02.1998г. во Скопје

Пинг понг

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
356.	Кристијан Јованче Станојковски	роден 29.12.1994г. во Кр. паланка
357.	Анета Љупчо Станковска	роден 26.11.1998г. во Скопје
358.	Марија Лазо Јованова	роден 29.08.1998г. во Кавадарци
359.	Сандра Зоран Андовска	роден 23.08.1996г. во Скопје
360.	Христијан Зоран Јованов	роден 12.01.1998г. во Скопје
361.	Теодор Весна Кировски	роден 08.08.1997г. во Скопје

Таеквондо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
362.	Марко Боби Петрушевски	роден 22.07.2000г. во Скопје
363.	Христијан Игор Спасовски	роден 14.09.2000г. во Скопје

Триатлон

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
364.	Стефан Илчо Стојановски	роден 23.01.1996г. во Скопје
365.	Костадин Ѓорѓи Несторов	роден 29.10.1995г. во Скопје
366.	Верица Зоран Митреска	роден 14.01.1998г. во Струга
367.	Цветко Раде Митревски	роден 31.05.1999г. во Струга

Џудо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
368.	Блерица Неџат Сефери	роден 08.07.1999г. во Тетово
369.	Арбреша Зегљуљ Реџеџи	роден 31.10.2000г. во Скопје
370.	Александар Никола Ангелов	роден 11.05.1996г. во Скопје
371.	Ивана Симе Никодиноска	роден 26.03.1996г. во Кичево

Мечување

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
372.	Марко Ѓорѓи Божинов	роден 25.09.2000г. во Скопје

Шах

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
373.	Никола Бошко Николовски	роден 17.09.1998г. во Скопје
374.	Тони Петар Лазов	роден 12.05.2000г. во Неготино
375.	Александар Павле Константинов	роден 11.05.1998г. во Скопје
376.	Кренар Асип Таири	роден 14.06.1996г. во Скопје
377.	Драгана Драган Николовска	роден 31.08.1996г. во Белград Р Србија

Неолимписки спортови – Индивидуални спортови**Куглање**

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
378.	Маријан Зоран Мандаровски	роден 11.03.1998г. во Скопје

Карате

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
379.	Маријана Златко Димоска	роден 03.05.1998г. во Прилеп
380.	Мишела Златко Димоска	роден 03.05.1998г. во Прилеп
381.	Искра Димитар Каракашоска	роден 13.02.1997г. во Прилеп
382.	Мартин Душан Стојменов	роден 16.04.1996г. во Кочани
383.	Ферри Џемаил Исиќ	роден 02.03.1997г. во Скопје
384.	Роберто Боби Ацковски	роден 01.02.2000г. во Скопје
385.	Абдурахин Аљаудин Идриз	роден 11.06.2001г. во Скопје
386.	Јован Радослав Васиќ	роден 19.01.2001г. во Велес
387.	Киријана Петар Камческа	роден 06.03.2000г. во Прилеп
388.	Владанка Зоран Аврамова	роден 06.05.2002г. во Кавадарци

Традиционално карате

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
389.	Мила Горан Саздова	роден 06.03.2002г. во Скопје
390.	Јелена Зоран Дробник	роден 05.03.2003г. во Скопје
391.	Матеј Дарко Јарчевски	роден 28.03.2007г. во Скопје
392.	Ана Дејан Крстевска	роден 20.09.2001г. во Скопје
393.	Берта Игор Милевска	роден 01.03.2000г. во Скопје

Кик бокс

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
394.	Марија Тони Божиноска	роден 23.08.1997г. во Скопје
395.	Јован Душко Ивановски	роден 26.09.1996г. во Скопје
396.	Јусуф Мамер Камили	роден 05.01.1996г. во Скопје
397.	Мартин Дејан Саздов	роден 30.09.1999г. во Скопје
398.	Драгана Драган Атанасовска	роден 09.11.1998г. во Скопје

Воздухопловни спортови

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
399.	Небојша Воислав Стошиќ	роден 28.02.1996г. во Кавадарци
400.	Дејан Коле Алексов	роден 30.09.1995г. во Кавадарци

Мотоциклизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
401.	Никола Тони Гулевски	роден 18.12.1995г. во Битола
402.	Андријан Зоран Ристевски	роден 18.01.2000г. во Битола

Планинарски спортови

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
403.	Андреј Живко Темелкоски	роден 23.09.2002г. во Скопје

Спортски риболов

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
404.	Тоше Иванчо Петрушевски	роден 27.10.2000г. во Велес

Пеливанско борење

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
405.	Билал Амет Османи	роден 07.07.2005г. во Скопје
406.	Јусуф Фадиљ Салиу	роден 23.07.1997г. во Скопје
407.	Беслим Шабан Муртезани	роден 10.10.2007г. во Скопје

Кендо и пиндо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
408.	Владимир Златко Кесковски	роден 04.12.1994г. во Охрид
409.	Матеј Марјан Ивановски	роден 24.07.1996г. во Скопје
410.	Олег Игор Бицковски	роден 25.06.2001г. во Скопје

Сквош

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
411.	Ева Звонко Херцег	роден 29.12.1999г. во Скопје
412.	Љупчо Коле Блажевски	роден 28.05.1996г. во Скопје
413.	Виктор Горан Панев	роден 24.11.2002г. во Скопје

Спортско качување

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
414.	Виктор Владимир Трповски	роден 30.01.2000г. во Скопје
415.	Стефанија Игор Перканоска	роден 12.04.2003г. во Прилеп
416.	Михаела Аце Санева	роден 31.10.2005г. во Штип

Алпинизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
417.	Јован Спасе Станишков	роден 17.02.1999г. во Штип

Џиу Џица

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
418.	Иван Божин Трпковски	роден 12.04.1998г. во Скопје

Бразилска Џиу Џица

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
419.	Стефан Мишо Пецевски	роден 24.10.1995г. во Скопје

Училишен спорт

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
420.	Јана Драган Николовски	роден 08.02.2000г. во Скопје
421.	Бојана Љупчо Станковска	роден 05.06.2000г. во Скопје
422.	Мелик Суат Рахман	роден 09.09.2000г. во Скопје
423.	Горјан Симеон Трајковски Каракалашев	роден 11.01.2000г. во Скопје
424.	Јована Зоран Шишковска	роден 24.10.1996г. во Скопје
425.	Виктор Сашо Трпков	роден 22.07.1997г. во Скопје
426.	Матеја Боби Делчева	роден 11.02.2000г. во Скопје
427.	Бранкица Горан Марковиќ	роден 09.03.1997г. во Куманово
428.	Јованче Зора Џоневски	роден 08.01.1999г. во Велес
429.	Дарко Горан Иванов	роден 11.03.1995г. во Штип
430.	Лилјана Кире Јанкова	роден 30.01.2001г. во Струмица
431.	Александар Јонче Бранковски	роден 25.04.1998г. во Штип
432.	Верица Иле Милева	роден 30.01.1999г. во Кочани

433.	Бојана Горан Захаријева	роден 08.02.1999г. во Делчево
434.	Данчо Петар Чучага	роден 16.06.1999г. во Кавадарци
435.	Филип Коста Сотироски	роден 29.05.1999г. во Прилеп
436.	Ивона Жарко Димитриеска	роден 06.12.1997г. во Охрид
437.	Теодора Слободан Димоска	роден 29.09.2000г. во Прилеп
438.	Душко Тони Тасевски	роден 24.09.1999г. во Кичево
439.	Теа Сашко Терзиева	роден 31.12.1999г. во Скопје
440.	Елида Бујар Ибраими	роден 19.09.2000г. во Тетово
441.	Антонио Љубиша Атанасовски	роден 09.08.1998г. во Скопје
442.	Мартин Сретен Анакиев	роден 01.08.1999г. во Винаца
443.	Шукри Бавтијаров	роден 24.02.2000г. во Скопје
444.	Сербез Демиршах Рибаров	роден 12.07.2001г. во Берово
445.	Иле Зоранчо Петровски	роден 13.04.1997г. во Битола
446.	Петар Сотирак Јано	роден 13.07.1997г. во Скопје
447.	Евита Аце Насевска	роден 10.04.1997г. во Скопје
448.	Александар Тони Стојаноски	роден 01.08.2000г. во Скопје
449.	Давид Љупчо Станојковски	роден 25.10.2000г. во Скопје
450.	Матео Иван Причков	роден 05.09.2002г. во Скопје
451.	Христијан Димче Блажевски	роден 04.05.2002г. во Скопје
452.	Моника Бојан Дукоска	роден 06.11.1996г. во Скопје
453.	Дејан Сашо Србиновски	роден 03.02.1997г. во Скопје
454.	Јана Бобан Трпковска	роден 24.11.2000г. во Скопје

Параолимписки - екипни и индивидуални спортови**Спорт за лица со телесен инвалидитет**

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
455.	Елена Чедомир Давиткова	роден 09.11.1994г. во Кратово
456.	Кристијан Никола Божиновски	роден 18.03.2001г. во Скопје
457.	Давид Миле Блажески	роден 10.07.1998г. во Скопје
458.	Вера Зоран Апостоловска	роден 14.03.2001г. во Скопје
459.	Ангел Урош Џуковски	роден 19.03.1998г. во Скопје

Спорт за лица со оштетен слух

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
460.	Горазд Дарко Анастасов	роден 25.01.1995г. во Скопје
461.	Стефан Зоран Гиков	роден 09.01.1997г. во Неготино

Бр. 08-1326/3
27 август 2014 година
Скопје

Директор,
м-р **Марјан Спасески**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4095.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец август 2014 година, на седницата одржана на 29 август 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец август 2014 година, се утврдува да изнесува 29,7551 ден/nm³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас за месец август 2014 година, во износ од 25,1092 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец август 2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 124/14);

2.2. Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец август 2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 124/14);

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 ден/nm³, утврдени со Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08–162/12
29 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014129